

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08; 47/11 и 51/11), министерот за култура донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА КИНОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА КИНОТЕКАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на кинотека и формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотеката, заради недонесување на решение во рокот утврден во член 9 став 3 од Законот за аудиовизуелните добра.

Член 2

Барањето за почеток со работа на кинотека се поднесува на Образец: „Барање за почеток со работа на кинотека“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - Министерство за култура;
- наслов: „Барање за почеток со работа на кинотека“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето, адреса и податоци за контакт);
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
- доказ дека се обезбедени основни средства за почеток со работа;
- доказ дека се обезбедени финансиски средства за одржливо вршење на дејноста;
- елаборат за основање на кинотеката;
- доказ дека се обезбедени соодветни простории и опрема за чување и користење на аудиовизуелните добра;
- доказ дека е обезбеден соодветен фонд на аудиовизуелни добра;
- доказ дека има вработено стручен кадар;
- одлука на основачот за основање на кинотеката;
- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија или Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Македонија;
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето.

Член 3

Барањето за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотека, заради недонесување на решение во рокот утврден во член 9 став 3 од Законот за аудиовизуелните добра, се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотека“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - писарницата на министерот за култура;
- наслов: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотека“;
- податоци за подносителот на барањето;
- целосен назив на подносителот на барањето;
- податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање);
- адреса;
- податоци за контакт;
- краток опис на барањето;
- датум и место;
- потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. _____
_____ година

Министер,
м-р Елизабета Канческа Милевска